

## ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН

# НОСТРАДАМУСОВОТО ПРОРОШТВО ВО ПРОСТОРОТ И ВО ВРЕМЕТО

Неговата визионерска сила и моќ не е можно да се сфати и да се прифати како нешто можно, остварливо, нешто на кое може да му се верува, доколку подлабоко не се навлезе во суштината на Нострадамусовите пророштва, ако не знаеме колку и во колкава мерка тие се оствариле во текот на животот на планетата Земја.

"Младиот лав ќе триумфира над стариот.  
Неговите очи,

во златниот шлем ќе бидат извадени,  
во една од двете борби.

Две рани со еден удар.

Потоа тој ќе умре во ужасна смрт".

"На тој, што со копје, без желба,  
на мегдан ќе излезе,

и до победа нерамноправна ќе дојде,  
без оклоп и гол,

во неговиот стан шестмина луѓе  
ќе го грабнат среде ноќ.

И тој ќе умре во страшни маки".

"...Оваа катастрофа што го погоди Дворот, со запрепастување можам да Ви кажам дека ја предвиде пророкот Нострадамус, за кого сметам дека е подобро да биде казнет, отколку да клепа пророштва, кои водат кон отровни и суеверни верувања...!"

## ВО СВЕЗДИТЕ ЈА ВИДЕЛ ЖИВОТНАТА СУДБИНА НА ФРАНЦУСКИОТ КРАЛ



Пишува: д-р Петар ПОПОВСКИ

**П**рвото прорochtво кое се исполнило во текот на неговиот живот, а предизвикало вчудоневиденост во Франција и во цела Европа, била трагичната смрт на францускиот крал Хенрих II. Имено, на 30 јуни 1559 година се мажеле сестрата на кралот, Маргарита, за Дукот од Савоја и неговата ќерка Елизабета за шпанскиот крал Филип II. По тој повод, според стариот европски обичај, требало да се одржи турнир во кој би учествувал кралот против најхрабриот болјарин. Три години пред тој настан Нострадамус во весниците го предупредил кралот да не учествува во традиционалниот турнир, претскажувајќи му пораз и трагична смрт. Хенрих II, пак, го обвинил Нострадамус дека прави интриги против него, а со тоа што го кажувал ја вознемирувал јавноста. Тогаш Нострадамус напишал:

**"Младиот лав ќе триумфира над стариот.**

**Неговите очи (очите на кралот, з.н.),  
во златниот шлем ќе бидат извадени,  
во една од двете борби.**

**Две рани со еден удар.**

**Потоа тој (кралот Хенрих II, з.н.)**

**ќе умре во ужасна смрт".**

### ПРЕТСКАЖАНА СМРТ ВО СТРАШНИ МАКИ

Во таа борба младиот лав бил Конте де Монтгомери, капетан во шкотската гарда. Тој не сакал да се бори против кралот, но бил принуден на тоа. Според тогашните правила на однесување, секој од нив требало да се бори машки и без обсири. Како и што се очекувало, **"младиот лав"** го совладал кралот, односно неговото копје се зарило длабоко во кралевата глава, меѓу очите. Раната била застрашувачка - копјето влегло низ десното око, а излегло низ левото уво. Додека кралот лежел во агонија, неговата сопруга Катерина де Медичи, со скршено срце, поради преголемата болка за сопругот, седела затворена во својата соба сè додека тој не умрел. Кралот **"умре во страшни маки"** на 10 јули 1559 година.

Како што може да се забележи, настанот се одиграл точно така како што Нострадамус предвидел четири години пред тоа. Меѓутоа, интересно е како се одвивале настаните поврзани за кралот Хенрих II, по обнародувањето во печатот на **Првиот вековник** на Нострадамус (1555), во кој се претскажувала кралевата судбина. Кога на својот сопруг Катерина му го прочитала кватренот 35 од спомнатиот Вековник, кралот



ФРАНЦУСКИОТ КРАЛ ХЕНРИХ II

кој многу не им верувал на видовитите луѓе, малку се вознемирил, со видлив страв на лицето. Имено, зборовите на Нострадамус сосема се поклопувале со прорochtвото кое три месеци претходно го дешифрирал дворскиот астролог Лук Гаурик, кој поради тоа го затвориле. Во првото и во прорochtвата кои потоа биле објавени, кралот неколку пати бил предупреден да не учествува во никакви борби сè додека не наполни 41 година, кога и службено му завршувала обврската да учествува во какви и да било дворски турнири. Имено, **"неговите ѕвезди"** претскажувале дека тој, како последица од борба, ќе се здобие со тешка рана во главата, од која **"ако не се излекува, ќе умре во страшни маки"**.

Видно загрижен од тоа што го прочитал, кралот Хенрих II го повикал кај себе пророкот Нострадамус, со цел поблиску да му го појасни претскажувањето за неговиот живот. Од гратчето Салон, до летната резиденција кај Париз, во Сент Жермен-ен-Лајс (Saint-Germain-en-Laue), каде што кралот и кралицата биле на одмор, Нострадамус требало да патува осум седмици. Бидејќи на одредени пунктови го чекале одморени коњи, организирано по заповед на кралот, тој патот го минал за четири седмици. Во Париз го пречекал големиот водач на француската армија, генералот Ане Монтморенци, по што во придружба на воена единица Нострадамус го одведе во летната кралска резиденција на, како што пишувале тогашните весници, **"итен состанок со кралот и кралицата"**. Францускиот двор бил подготвен да го дочека Нострадамус. На влезот во кралскиот



ПARIЗ БИЛ СВЕДОК НА НОСТРАДАМУСОВОТО ПРОРОCHТВО





ДВОРЈАНИТЕ ОД ВЕРСАЈ БАРАЛЕ ХОРОСКОП ЗА СВОЈАТА СУДБИНА

Зачудувачки е начинот на кој ги бележел годините на случувањата, при што користел анаграми. На пример, со бројките  $20 \times 3 + 6$ , ја означил 1660 година, кога се случил пожарот во Лондон, кој во историјата на човештвото се смета за голема катастрофа во главниот град на Англија. Тоа е втората претпоставка која се исполнила по неговата смрт. Нострадамус имал неверојатна способност во по-

дворски комплекс стоеле голем број високи дворјани и нивните сопруги, облечени во скапа и раскошна облека, кои со значително љубопитство гледале во прославениот пророк. Гостинот од Салон се движел меѓу шпалирот, при што го опсипувал силен пријатен мирис од скапи пудри и парфеми, со кои биле нашминкани и намирисани дворските контеси. На благите наклони од дворјаните Нострадамус возвраќал со блага насмевка на лицето.

Во кралскиот апартамент, подготвен за свечени прилики, Нострадамус бил пречекан од кралот и од кралицата во свечена облека. Кралот бил блед и не толку расположен за разговор, но кралицата била силно возбудена од што повремено ѝ се тресела снагата, значително исплашена од тоа што очекувала да го слушне од пророкот. Во тие околности, на дипломатски начин, со оптимистички тон, Нострадамус го објаснил кватрентот 35, сугерирајќи му на францускиот суверен да се откаже од секаков вид двојои. По ова, многу вознемирен, кралот излегол од салонот. Потоа кралицата Катерина и Нострадамус долго време останале и разговарале за различни прашања поврзани со астрологијата и видовитоста. Во дискусијата по тие прашања, пророкот ѝ оставил силен впечаток на амбициозната кралица. Задоволна од разговорот таа организирала Нострадамус да отседне во најлукузниот хотел во Париз. Како благодарност за тоа што одговорил на поканата да дојде во кралскиот двор, кралот Хенрих II му подарил кадифен паричник со сто круни, во кој имало и 30 круни од кралицата Катерина. Нострадамус тоа не го сфатил како награда, бидејќи само патот од Салон до кралската резиденција го чинел сто круни.

### ДА СЕ СЛУШНЕ ЗА ВИСТИНСКАТА ИДНИНА

Меѓутоа, неговата финансиска положба видливо се подобрила, бидејќи многу дворјани почнале да го посетуваат во хотелот во Париз, решени да платат многу повеќе отколку што треба, само за да добијат "**специјален совет**" или да им се изработи "**хороскоп за нивната животна судбина**", во што

глед на точноста со која ги лоцирал местата на настаните. На пример, го спомнал селото Варен во Франција, кое во негово време не постоело. Во ова село, во 1701 година, францускиот крал Луј XVI и неговата сопруга Марија Антоанета ги дочекале француските востаници, кои бегале за да се спасат од разјарените маси во Париз. Кралот го вратиле во престолнината и таму бил егзекутиран.



ВЕРСАЈ

Нострадамус бил многу вешт, односно способен да им ја претскаже нивната вистинска иднина.

Во еден посебен кватрен Нострадамус ја предвидел и судбината на партнерот во двојојот со кралот, капетанот Монтгомери, претскажувајќи дека тој ќе биде физички ликвидиран на подмолен начин, како одмазда за смртта на кралот. Во еден од неколкуте кватрени, четири години пред да се случи тој грозен чин, напишал:

**"На тој, што со копје, без желба,  
на мегдан ќе излезе,  
и до победа нерамноправна ќе дојде,  
без оклоп и гол,  
во неговиот стан шестмина луѓе  
ќе го грабнат среде ноќ.  
И тој ќе умре во страшни маки".**



ГИ ГЛЕДАЛ СЛУЧУВАЊАТА ВО ЦЕЛА ЕВРОПА, НО, И ВО СВЕТОТ

Пророштвата на најголемиот визионер во историјата на човековата цивилизација, Михаел Нострадамус, со векови го возбудуваат светот. Овој доктор по медицински науки живеел во време кога науката била на најниско ниво. Со својата визионерска моќ, навлегувајќи длабоко во времето и во просторот, претскажал многу настани кои го потресувале и во иднина ќе го потресуваат светот.

Се случило така како што предвидел Нострадамус. По трагичната смрт на кралот Хенрих II, во францускиот Парламент се одржала тајна седница на која се донело решение да се притвори капетанот Монтгомери, и тој да се погуби, како одмазда за загинатиот француски суверен. Ова решение било спроведено на 17 јули 1559 година. Доцна навечер, шестмина полицајци влегле во неговиот стан, го грабнале од постела **"без оклоп и гол"**, и го спровеле во полицијата, каде по долго и сурово мачење бил ликвидиран.

Остварувањето на овие две пророштва предизвикале вчудоневиденост и своевидно запрепастување во јавноста, по што **"името на Нострадамус"**, како што пишувало во тогашниот печат, **"им стана познато дури и на децата во пелени"**. Неговата популарност и репутација им пречеле на многу личности и тие почнале да прават интриги и планови за физичко ликвидирање на Нострадамус.

По двата трагични настана шпанскиот амбасадор во Париз му напишал писмо на кралот Филип II, од кого барал да се земе пророкот да се казни, за да не ја вознемирува јавноста. Во писмото, меѓу другото, пишувало:

**"...Оваа катастрофа што го погоди Дворот, со запрепастување можам да Ви кажам дека ја предвиде пророкот Нострадамус, за кого сметам дека е подобро да биде казнет, отколку да клепа пророштва, кои водат кон отровни и суеверни верувања...!"**

По овие настани почнале да се остваруваат и другите пророштва на Нострадамус, кои во 1555 година биле обнародени во францускиот печат. Прво се оствариле пророштвата поврзани за трагичната судбина на тројцата синови на кралот Хенрих II. Тогаш пророкот напишал:

**"Првиот син ќе остави вдовица и несреќен брак, пред осумнаесет години - уште малолетен. Вдовицата ќе направи два острова (Шкотска и Англија, з.н.) да водат војна. А за другиот, венчавка ќе се случи, кога ќе биде многу млад"**.



НАПИШАЛ ГОЛЕМ БРОЈ КВАТРЕНИ И ЦЕНТУРИИ

Визионерската моќ на Нострадамус одела до таму што тој ги погодил дури и имињата на голем број личности од историјата, меѓу другите на Луј Пастер, кој во 1889 година ја пронајде стерилизацијата, на Максим Горки, аферата Драјфус, Адолф Хитлер, на "шпанскиот Франко", за кој вели дека "ќе го формира режимот во Шпанија", речиси на сите папи, опишувајќи ги и нивните животни судбини, потоа на браќата Кенеди, на неодамна починатиот американски претседател Роналд Реган, го претставил дури и атентатот кој бил извршен врз него, потоа ги прикажал Маргарет Тачер, Садам Хусеин, Хомеини, палестинските лидери Абу Абас, Абу Нидал и многу други.

(продолжува)